



Рижото болоњезе

Фичо повторно ќе прави брз ручек од само 3 состојки, рижото со вкус на болоњезе.



Вид на оброк: **Ручек**

Комплексност: **Лесно**

Број на лица: **4 лица**

Време на подготовка: **до 30 минути**

Состојки:

- 1 шолја ориз
- Фант за болоњезе
- Половина китка магдонос

Чекор 1

Во сад на оган ставете вода да зоврие.

Кога водата ќе почне да врие додадете го оризот.

За овој рецепт пожелно е да се користи ориз со долго зрно.

Чекор 2

Кога оризот ќе биде при крај, во сад за сос ставете вода и оставете да зоврие.

Кога водата ќе почне да врие додадете го Фантот за сос за болоњезе.

Мешајте додека да ја добие потребната густина.

Чекор 3

Исцедете го оризот и прелејте го со сосот. Додадете сецкан магдонос и убаво измешајте.

Чекор 4

Сервирајте!

Совет

Ако користите обичен ориз, пред варење измијте го убаво со вода.



Користени производи:



Касерола



Сад за сос



Ти благодариме што си дел од МоиРецепти заедницата.
Испрати го твојот омилен рецепт на www.moirecepti.mk